

# ЗАПАДНИТЕ ЗЕМЈИ ЗА УСТАВНОТО ИМЕ НА МАКЕДОНИЈА

Со голема радост ја примивме веста за признавањето на Република Македонија под нејзиното уставно име од страна на САД. По примерот на САД треба да се однесуваат сите земји, особено овие западните, и да се решат да го признаат уставното име на Република Македонија.

За да се постигне оваа цел, потребно е сите интелектуалци Македонци, како од Република Македонија, така и од дијаспората (особено оние кои живеат и работат во западните земји), да преземат дипломатски акции на повеќе полиња. Тие треба да бараат признавање на Република Македонија од владите на земјите во кои се наоѓаат, било преку испраќање писма по редовна пошта, било преку електронска пошта. Меѓутоа, писма треба да се испраќаат и до медиумите во овие држави, а најмногу вакви барања треба да се достават до:

- претседателите на овие држави, до премиерите, ми-

нистрите за надворешни работи и министрите за правда;

- најзначајните опозициони лидери и до лицата во опозиционите партии кои се задолжени за прашањата поврзани со надворешните работи и правда;

- членовите на парламентите, особено од местата од каде што се избрани;

- меѓународните правни субјекти и нивните претставници, како што се: Европската унија, Обединетите нации (со нивните соодветни тела, комисии и институции за човекови права) и итн.

Како можат да се добијат адресите на овие субјекти?

Најлесен начин е комуникацијата да се воспостави преку Интернет, но тоа може да се направи и преку соодветните амбасади.

Писмата кои ќе се упатуваат треба да содржат кратко барање за признавање на уставното име на Република Македонија. Тие треба

да бидат љубезни и во нив да се потенцира големата благодарност и желби за просперитет, упатени од страна на пишувачот кон субјектот на кој тој му се обраќа. Пожелно е писмото да содржи и историски факти, да има одреден напис, дури и книга, во кои се посочени факти за етно-културната самобитност на Македонците низ историјата. Ваквите придружни аргументи ќе служат како поткрепа на барањето. Самото писмо не треба да биде долго затоа што за читање долги писма е потребно време кое политичарите го немаат.

Во врска со ова лично имав позитивно искуство преку писмата кои ги испратив до премиерот на Австралија, Ховард, до министерот за надворешни работи и до лидерот на опозицијата, господинот Род. Од нивните канцеларии добив задоволителен одговор.

Пожелно е и македонските медиуми да ги објавуваат реакциите на западните политичари т.е. одговорите на нивните писма испратени до поединци. На тој начин ќе се охрабрат и други Македонци да испраќаат писма до странските влади.

**Јанко Томов,**  
Австралија  
e-mail: [mamorse@bigpond.com](mailto:mamorse@bigpond.com)

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

## EKI Reisen



Vršime prevodi:  
Makedonsko -  
Germanско -  
Francuski

telefon 034/422 27 15  
034/422 29 35  
netel 079/336 94 14  
fax 034/422 29 36  
E-Mail: [erdovan.etoski@blueemail.ch](mailto:erdovan.etoski@blueemail.ch)

ORGANIZERA  
PUTOVANJA

Za slednute destinacii  
od: ZÜRICH, BASEL, GENEVA  
od: SKOPJE, OHRID  
od: SARAJEVO, BANJA LUKA  
LJUBLJANA, ZAGREB  
ISTAMBUL, IZMIR

VO SORABOTKA SO EKI REISEN MOŽETE DA NABAVITE KARTI  
ZA SITE DESTINACII VO SVETOT KAKO ŠTO SE:  
**AUSTRALIJA, USA, KANADA**

VRŠIME REZERVACII SO BROD ZA:  
**ITALIJA - GRCIJA - ITALIJA**

PRIJATEL PRESTOJ VO PODNIOT KRAJ VI POSAKUVA  
**EKI Reisen**